

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****НА****Индустија на градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ****Извештај за сеопфатна добивка 2024 година****Извештај за финансиската состојба
на ден 31.Декември 2024 година****Извештај за паричните текови за 2024 година****Извештај за промените на главнината за 2024 година****Белешки кон финансиските извештаи****Годишна сметка за 2024 година****Годишен извештај за работењето за 2024 година**

Тетово, Април 2025 година

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА ИГМ ВРАТНИЦА АД - ВРАТНИЦА**

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Индустрија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА ИГМ ВРАТНИЦА АД - ВРАТНИЦА - продолжение**

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Индустија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце, заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Индустија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Тетово 28.04.2025

Овластен ревизор

БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Бојана Апостоловска



Управител Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА**НА****Индустија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце****СОДРЖИНА:****Страна****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Извештај за сеопфатна добивка за	2024 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември	2024 година	3
Извештај за паричните текови за	2024 година	4
Извештај за промените на главнината за	2024 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-33

Април, 2025 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31, Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4, 5 дел	167,503	142,508
Останати оперативни приходи (добивка)	6	954	974
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		(5,652)	2,309
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	5 дел	193	18
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	50,214	48,235
Набавна вредност на стоки и материјали	9	10	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	10	16,206	16,283
Трошоци за депрецијација и амортизација	12	17,896	16,867
Вредносно усогласување	14	1,132	-
Нематеријални трошоци од работењето	13	9,761	7,045
Останати трошоци од работењето од редовни активности	15	761	4,289
Плати и надомести	11	43,899	37,768
Добивка/загуба од оперативно работење		23,118	15,320
Финансиски приходи	7	130	36
Финансиски расходи	16	2,760	2,200
Добивка/загуба пред оданочување		20,489	13,157
Данок од добивка	18	1,268	1,503
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		19,221	11,654
Добивка/загуба за годината		19,221	11,654
Број на акции:	21	42,833	42,833
Заработка по акција	17	449	272

Овие Финансиски Извештаи се усвоени од Одборот на Директори на Друштвото на 11 Февруари 2025 година и се потпишани од:

Генерален Директор

Владо Нацевски



Сметководител

Гордана Радовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2024 И 2023 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		308,031	212,171
Нематеријални средства	19	236	304
Материјални средства	20	307,795	211,866
Тековни средства		99,552	84,669
Залихи	22	31,568	38,101
Побарувања за аванси во земјата	23	175	486
Парични средства и еквиваленти на парични средства	24	19,106	17,395
Побарувања од купувачи	25	14,418	19,390
Побарувања од државата и други институции	26	14,964	-
Побарувања од вработените	27	163	207
Останати побарувања	28	16	16
Активни временски разграничувања	29	19,143	9,073
ВКУПНА АКТИВА		407,583	296,839
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал И резерви		223,673	204,452
Запишан основен капитал	ПГ	79,464	79,464
Резерви	ПГ	42,870	37,479
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	87,919	81,656
Добивка (загуба) за финансиската година	БУ	19,221	11,654
Откупени сопствени акции	ПГ	(5,801)	(5,801)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	30	94	-
Долгорочни обврски	31	134,613	64,793
Тековни обврски		49,204	27,595
Обврски спрема добавувачи	32	18,962	11,229
Обврски за аванси депозити и кауции	33	845	117
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	34	2,327	3,196
Обврски према вработените	35	2,247	1,940
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	36	466	530
Краткорочни финансиски обврски	37	24,356	10,584
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		407,583	296,839

Генерален Директор

Владо Нацевски



Сметководител

Гордана Радовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2024 И 31,12,2023 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	29,995	22,498
Нето добивка/загуба после оданочување	19,221	11,654
Амортизација	17,896	16,867
Амортизација на продадени и расходувани постојани средства	(1,788)	(141)
Промени – Зголемување/намалување на :		
Залихи	6,533	(2,935)
Побарувања од поврзани друштва	-	(2,029)
Побарувања од купувачи	4,973	(3,651)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	312	204
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(14,964)	1,829
Побарувања од вработените	44	3,551
Останати краткорочни побарувања	-	(16)
АВР	(10,070)	(2,117)
Обврски спрема добавувачи	7,734	(2,557)
Обврски за аванси, депозити и кауции	728	(333)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	(869)	1,874
Обврски кон вработените	308	233
Останати краткорочни обврски	(64)	64
Готовински текови од инвестициони активности	(111,969)	(22,728)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(113,965)	(30,423)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	1,788	141
Аванси за основни средства	208	7,244
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	-	310
Готовински текови од финансиски активности	83,686	11,289
Обврски по заеми и кредити	13,772	3,160
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	69,821	8,129
Зголемување/намалување на долгорочни резервирања	94	
Зголемување/намалување на паричните средства	1,712	11,059
Парични средства на почеток на годината	17,395	6,336
Парични средства на крајот на годината	19,106	17,395

Генерален Директор

Владо Нацевски



Сметководител

Гордана Радовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2024 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Откупени сопствени акции	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	79,464	81,656	11,654	37,479	(5,801)	204,452
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	79,464	81,656	11,654	37,479	(5,801)	204,452
Промени на капиталот за 2024						
Реинвестирана добивка				11,654		11,654
Вкупна сеопфатна добивка за годината			19,221			19,221
Трансфер/пренос на задржана добивка		6,263	(11,654)	(6,263)		(11,654)
Состојба на 31 Декември 2024	79,464	87,919	19,221	42,870	(5,801)	223,673
Состојба на 1 јануари 2023	79,464	81,656	4,951	32,528	(5,801)	192,798
Промени на капиталот во 2023						
Реинвестирана добивка				4,951		4,951
Вкупна сеопфатна добивка за годината			11,654			11,654
Трансфер/пренос на задржана добивка			(4,951)			(4,951)
Состојба на 31 Декември 2023	79,464	81,656	11,654	37,479	(5,801)	204,452

Генерален Директор

Владо Нацевски



Сметководител

Гордана Радовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив и регистрација:**

Индустријата за градежни материјали Вратница АД Вратница, Јегуновце со скратен назив на Друштвото ИГМ Вратница АД – Вратница е акционерско друштво, заведено во Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број (ЕМБС) 5159555.

Дејност, вработени и седиште

Основна дејност на ИГМ Вратница АД – Вратница е 08.110 – Вадење декоративен камен, варовник, гипс, шкрилци и други камења. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејности според општата клаузула за бизнис.

Друштвото врши експлоатација на камен и песок од калциум карбонат и сепарација во сите типови градежни фракции, како и производство на производи од бетонска галантерија во разни димензии, форми и бои.

Друштвото има склучено со Владата на Република Македонија два договора за концесија:

- На 30.10.2007 година за користење и експлоатација на варовничка дробина на лежиштето Вратница Старо Село, општина Вратница на површина од 0.182 км², за период заклучно со 24.12.2029 година. Надоместот за концесија заради користење на просторот годишно се плаќа во износ од 18.200 денари, а заради експлоатација на минералната сировина варовничка дробина во износ од 3 % од вредноста на минералната сировина определена на износ 300 денари по тон варовничка дробина.
- На 30.10.2007 година за експлоатација на минерална сировина варовник на лежиште Сурин – Рогачево, Вратница на површина од 0.4 км² за период заклучно со 03.03.2030 година. Надоместот за концесија заради користење на просторот годишно се плаќа во износ 40.000 денари, а заради експлоатација на минералната сировина варовник во износ од 3% од вредноста на минералната сировина определена на износ 300 денари по тон варовник.

Бројот на вработените на 31.12.2024 година изнесува 64 лица (2023:62)

Седиштето на Друштвото е во село Вратница – Јегуновце

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: ИГМ ВРАТНИЦА ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2024
Издавач:	ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ВРАТНИЦА АД ВРАТНИЦА
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	30 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	42,833
Вкупен номинален капитал:	1,284,990 ЕУР
Број на гласови:	42,833
Состојба:	Активен
Број на иматели	30

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Извршен член на одборот на директори до 14.06.2024 е Стојко Стојаноски, а по тој датум е Владо Нацевски – генерален директор со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Неизвршни членови на Одборот на директори се: Илчо Србиноски, Ванчо Митовски, Далибор Ѓорѓески, Васо Антоски, Стојко Стојаноски и Наташа Пановска.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив и регистрација:**

Индустријата за градежни материјали Вратница АД Вратница, Јегуновце со скратен назив на Друштвото ИГМ Вратница АД – Вратница е акционерско друштво, заведено во Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број (ЕМБС) 5159555.

Дејност, вработени и седиште

Основна дејност на ИГМ Вратница АД – Вратница е 08.110 – Вадење декоративен камен, варовник, гипс, шкрилци и други камења. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејности според општата клаузула за бизнис.

Друштвото врши експлоатација на камен и песок од калциум карбонат и сепарација во сите типови градежни фракции, како и производство на производи од бетонска галантерија во разни димензии, форми и бои.

Друштвото има склучено со Владата на Република Македонија два договора за концесија:

- На 30.10.2007 година за користење и експлоатација на варовничка дробина на лежиштето Вратница Старо Село, општина Вратница на површина од 0.182 км², за период заклучно со 24.12.2029 година. Надоместот за концесија заради користење на просторот годишно се плаќа во износ од 18.200 денари, а заради експлоатација на минералната сировина варовничка дробина во износ од 3 % од вредноста на минералната сировина определена на износ 300 денари по тон варовничка дробина.
- На 30.10.2007 година за експлоатација на минерална сировина варовник на лежиште Сурин – Рогачево, Вратница на површина од 0.4 км² за период заклучно со 03.03.2030 година. Надоместот за концесија заради користење на просторот годишно се плаќа во износ 40.000 денари, а заради експлоатација на минералната сировина варовник во износ од 3% од вредноста на минералната сировина определена на износ 300 денари по тон варовник.

Бројот на вработените на 31.12.2024 година изнесува 64 лица (2023:62)

Седиштето на Друштвото е во село Вратница – Јегуновце

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: ИГМ ВРАТНИЦА ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2024
Издавач:	ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ВРАТНИЦА АД ВРАТНИЦА
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	30 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	42.833
Вкупен номинален капитал:	1,284,990 ЕУР
Број на гласови:	42.833
Состојба:	Активен
Број на иматели	30

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Извршен член на одборот на директори до 14.06.2024 е Стојко Стојаноски, а по тој датум е Владо Нацевски – генерален директор со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Неизвршни членови на Одборот на директори се: Илчо Србиноски, заменик генерален директор со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот трговски промет; Ванчо Митовски, Далибор Ѓорѓески, Васо Антоски, Стојко Стојаноски и Наташа Пановска.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**2. Основа за составување на финансиските извештаи****2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2023 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезбедување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од

дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се како следи:

	2024	2023
ЕУР	61.495	61.495
УСД	58.8807	55.6516
ГБП	74.135	70.7612

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 20% годишно (2023: 20% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен Пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен Пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот Пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл.) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за

законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици**3.16.1. Пазарен ризик****а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски

спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен Пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	158,969	75,377
Пари и парични еквиваленти	19,106	17,395
Нето обврски (пари)	139,863	57,982
Вкупен капитал	223,673	204,452
% на задолженост	62.53%	28.36%

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	11,385	14,518	5,248	0
УСД			-	-
ГБП			-	-
	11,385	14,518	5,248	0
	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(525)	-	525	0
УСД				
ГБП				
Нето Ефект	(525)	-	525	0

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува обврските кон добавувачи.

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	33,747	19,329	14,418
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	37.587	18.197	19.390
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	19,106	17,395
- Побарувања од купувачи	14,592	19,877
- Останати побарувања	34,211	9,297
- Вложувања	-	-
	67,910	46,568
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	19,807	11,345
- Останати тековни обврски	4,499	5,136
	24,306	16,481
<i>Каматносни со променлива камата</i>		
- Кредити од банки	158,969	75,377
	158,969	75,377
	183,276	91,858

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства И обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	19,106				19,106
Купувачи		14,592			14,592
Останати побарувања			34,211		34,211
Дадени депозити			-		-
Вложувања				-	-
	19,106	14,592	34,211	-	67,910
Добавувачи		19,807			19,807
Кредити			24,356	134,613	158,969
Останати обврски			4,499		4,499
	-	19,807	28,855	134,613	183,276

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено

ПРИХОДИ

во илјада денари

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	-	62
ВКУПНО	-	62

во илјада денари

5.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	136,626	119,427
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	28,422	21,818
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	2,079	636
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	193	18
Приходи од наемнини	376	566
ВКУПНО	167,696	142,464

во илјада денари

6.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Вишоци	49	46
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	297	87
Останати приходи од работењето	608	840
ВКУПНО	954	974

во илјада денари

7.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	104	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	26	36
ВКУПНО	130	36

РАСХОДИ

во илјада денари

8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	17,763	17,182
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	190	187
Трошоци за енергија (за производство)	20,933	20,586
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	2,273	2,292
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	142	182
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	8,914	7,805
ВКУПНО	50,214	48,235

во илјада денари

9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ

	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	10	-
ВКУПНО	10	-

во илјада денари

10. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	6,207	3,450
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	458	458
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	50	85
Услуги за одржување и заштита	8,130	8,959
Комунални услуги	80	47
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	25	22
Останати услуги	1,255	3,261
ВКУПНО	16,206	16,283

во илјада денари

11. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата – бруто (за производство)	28,523	23,402
Плата и надоместоци на плата – бруто (за администрација, управа и продажба)	12,248	11,180
Останати трошоци за вработените	1,493	1,574
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	618	572
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1,017	1,041
ВКУПНО	43,899	37,768

во илјада денари		
12. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	17,896	16,867
ВКУПНО	17,896	16,867

во илјада денари		
13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Тековна година	Претходна година
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	3,880	3,010
Трошоци за спонзорства и донации	63	77
Трошоци за репрезентација	267	260
Трошоци за осигурување	566	242
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	357	235
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	528	523
Трошоци за користење на права (освен наем)	1,650	1,449
Останати трошоци на работењето	2,451	1,249
ВКУПНО	9,761	7,045

во илјада денари		
14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	1,132	-
ВКУПНО	1,132	-

во илјада денари		
15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на продажба на учество во капитал и хартии од вредност	-	310
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	43	21
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	158	3,914
Останати расходи од работењето	560	44
ВКУПНО	761	4,289

во илјада денари		
16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2,626	2,159
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	134	41
ВКУПНО	2,760	2,200

17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2024	2023
Добивка (загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	19,221	11,654
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	42,833	42,833
Основна добивка (загуба) по акција во денари	449	272

18. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Финансиски резултат во Биланс на успех	20,489	13,157
Непризнаени расходи за доочни цели	3,846	6,820
Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос	1	
Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот		310
Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи па управување над висината утврдена со закон	2,184	1,846
Трошоци кои не се предизвикани од вонредни настани	43	21
Трошоци за репрезентација	240	234
Траен отпис на ненаплатени побарувања	1,290	4,310
Износ на ненаплатени побарувања од заем		
Други усогласување на расходите	87	99
Даночна основа	24,334	19,977
Намалување на даночната основа	11,654	4,951
Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	11,654	4,951
Даночна основа по намалување	12,680	15,026
Пресметан данок на добивка	1,268	1,503

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**19. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

ОПИС	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	721	721
Зголемување		0
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	721	721
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	417	417
Амортизација	68	68
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	486	486
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	236	236
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	304	304
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	379	379
Зголемување	342	342
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	721	721
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	379	379
Амортизација	38	38
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	417	417
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	304	304
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	0	0

20. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Аванси	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	8,064	228,289	400,778	76	1,564	638,771
Зголемување			15,307	113,965	83,577	212,848
Намалување		486	1,302	15,307	83,785	100,879
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	8,064	227,803	414,783	98,734	1,355	750,740
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	-	138,654	288,251	-	-	426,905
Амортизација		3,391	14,437			17,828
Намалување		486	1,302			1,788
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	-	141,559	301,386	-	-	442,945
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	8,064	86,244	113,397	98,734.160	1,355.164	307,795
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	8,064	89,635	112,527	76	1,564	211,866
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	8,064	228,289	370,420	495	8,807	616,076
Зголемување			30,500	30,423	10,580	71,503
Намалување			141	30,842	17,824	48,807
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	8,064	228,289	400,778	76	1,564	638,771
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)		135,001	275,216			410,217
Амортизација		3,653	13,176			16,829
Намалување			141			141
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	-	138,654	288,251	-	-	426,905
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	8,064	89,635	112,527	76	1,564	211,866
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	8,064	93,288	95,204	495	8,807	205,859

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2024 Бр. На акции	2023 Бр. На акции	2024 МКД (000)	2023 МКД (000)
Обични акции со право на глас	39.689	39.689	73.663	73.663
Откупени сопствени акции	3.144	3.144	5.801	5.801
Вкупно обични акции	42.833	42.833	79.464	79.464

Номиналната вредност на една акција изнесува 30 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2024 година:

	Број на акции	% на учество
Далибор Ѓорѓески	7.436	17,36%
Стојко Стојаноски	6.404	14,95%
Илчо Србиноски	5.002	11,68%
Наташа Пановска	4.237	9,89%
Васо Антоски	4.029	9,41%
Блашко Стојчевски	3.990	9,32%
Јован Србиноски	3.191	7,45%

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Друштвото има откупено 3.144 сопствени акции со вкупна набавна вредност во износ од 5,801 илјади МКД. Овие акции се евидентирани во ЦДХВ на име на ИГМ "Вратница" АД.

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**ЗАЛИХИ****ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

во илјада денари

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	Тековна година	Претходна година
Сировини и материјали на залиха	5,210	5,074
Сировини и материјали на пат	72	72
Отстапување од стандардните (плански) цени на сировини и материјали	(10)	(50)
ВКУПНО	5,272	5,096

во илјада денари

ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	Тековна година	Претходна година
Залиха на резервни делови	107	165
ВКУПНО	107	165

во илјада денари		
ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар на залиха	4	4
Ситен инвентар во употреба	1,492	1,535
Залиха на амбалажа	4,430	5,703
Залиха на автогуми	8	51
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(1,492)	(1,535)
Отстапување од стандардните(плански) цени на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	(103)	(373)
ВКУПНО	4,340	5,385

ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	9,720	10,646
--	--------------	---------------

ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

во илјада денари		
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	21,355	25,167
Отстапување од стандардните (плански) цени на производите	219	2,014
ВКУПНО	21,573	27,180

во илјада денари		
СТОКИ	Тековна година	Претходна година
Стоки на залиха	275	275
ВКУПНО	275	275

ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	21,848	27,455
--	---------------	---------------

22. СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	31,568	38,101
-----------------------------	---------------	---------------

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

во илјада денари

23.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	175	486
ВКУПНО	175	486

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

во илјада денари

24.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	9,925	5,128
Парични средства во благајна	29	21
Девизни сметки	9,152	12,245
ВКУПНО	19,106	17,395

во илјада денари

25.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	31,514	35,314
Побарувања од купувачи во странство	2,233	2,273
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(19,329)	(18,197)
ВКУПНО	14,418	19,390

во илјада денари

26.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	14,889	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	75	-
ВКУПНО	14,964	-

во илјада денари

27.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

	Тековна година	Претходна година
Останати побарувања од вработените	163	207
ВКУПНО	163	207

во илјада денари

28.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување на останати побарувања	16	16
ВКУПНО	16	16

во илјада денари

29.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

	Тековна година	Претходна година
Однапред платени трошоци	19,143	9,073
ВКУПНО	19,143	9,073

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ

во илјада денари

30.ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

	Тековна година	Претходна година
Резервирања за трошоци во гарантен рок	94	-
ВКУПНО	94	-

во илјада денари

31.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	134,613	64,793
ВКУПНО	134,613	64,793

Опис	Салдо 31.12.2024	Салдо 31.12.2023
Комерцијална банка кредит	7,000	8,200
Комерцијална банка кредит	2,130	2,485
Комерцијална банка кредит	18,750	21,875
Комерцијална банка кредит	8,984	10,422
Комерцијална банка кредит	-	15,927
Комерцијална банка кредит	-	3,444
Комерцијална банка кредит	-	4,489
Комерцијална банка камата	739	802
Комерцијална банка камата	231	249
Комерцијална банка камата	2,035	2,192
Комерцијална банка камата	1,058	1,139
Комерцијална банка камата	-	2,744
Комерцијална банка камата	-	832
Комерцијална банка камата	-	578
Прокредит банка кредит	18,328	-
Прокредит банка кредит	11,069	-
Прокредит банка кредит	14,759	-
Прокредит банка кредит	35,667	-
Прокредит банка кредит	1,291	-
Прокредит банка кредит	10,454	-
Прокредит банка камата	1,942	-
Прокредит банка камата	1,407	-
Прокредит банка камата	1,876	-
Прокредит банка камата	7,923	-
Прокредит банка камата	49	-
Прокредит банка камата	1,629	-
Краткорочен дел од долгорочен кредит	(12,709)	(10,584)
	134,613	64,793

во денари

Банка	Датум	Износ	Ранг на приоритет	Каматна стапка	Општина/имот	Салдо на 31.12.2023	Салдо на 31.12.2024
Комерцијална Банка АД Скопје	30.09.2020	9.600.000 мкд	120 месеци со вклучен грејс период од 24 месеци	каматна стапка во висина на референтна стапка зголемена за 1,27%, но не помалку од 2,8% годишно		8.200.000	7.000.000
Комерцијална Банка АД Скопје	02.12.2020	3.195.000 мкд	120 месеци со вклучен грејс период од 12 месеци	каматна стапка во висина на референтна стапка зголемена за 1,27%, но не помалку од 2,8% годишно	Залог на недвижен имот - деловен објект во Скопје имотен лист број 18516 КО Центар 2 на КП 731/2 со површина од 84 м2, како и залог на недвижен имот - дел од стопански комплекс во с.Вратница и тоа згради според ИЛ 21283 и 23373 КО Вратница и КП 1577/2 и КП 1577/7 и земјиште според ИЛ 23373 и 100039 со КП 1577/7 и 1577/2, залог врз подвижни предмети - опрема во производствен погон и вилушкар, 3 бланко сопствени акцептирани меници со менична изјава	2.485.008	2.130.012
Комерцијална Банка АД Скопје	30.12.2020	25.000.000 мкд	120 месеци со вклучен грејс период од 24 месеци	каматна стапка во висина на референтна стапка зголемена за 1,27%, но не помалку од 2,8% годишно		21.874.996	18.749.992
Комерцијална Банка АД Скопје	03.03.2021	11.500.000 мкд	120 месеци со вклучен грејс период од 24 месеци	каматна стапка во висина на референтна стапка зголемена за 1,42%, но не помалку од 2,8% годишно		10.421.872	8.984.368
Комерцијална Банка АД Скопје	19.12.2022	259.000 Еур	72 месеци со вклучен грејс период од 12 месеци	каматна стапка во висина од 6 месечен ЕУРИБОР зголемен за 2,642 пп, но не помалку од 4,5% годишно		15.927.205	0.000
Комерцијална Банка АД Скопје	29.08.2023	4.944.000 мкд	72 месеци	каматна стапка во висина на референтна стапка зголемена за 4,28% годишно, но не помалку од 6,7% годишно.		3.443.632	0.000

Комерцијална Банка АД Скопје	21.03.2023	73.000 Еур	72 месеци со вклучен грејс период од 12 месеци	каматна стапка во висина од 6 месечен ЕУРИБОР зголемен за 2,642 пп, но не помалку од 4,5% годишно		4,489.135	0.000
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	30.08.2024	300.000 Еур	59 месеци	4% годишна каматна стапка	Две бланко меници на износ од 500.00 МКД	0.000	18,328.216
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	30.08.2024	180.000 Еур	95 месеци	2,90% годишна каматна стапка		0.000	11,069.100
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	30.08.2024	240.000 Еур	95 месеци	2,90% годишна каматна стапка		0.000	14,758.800
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	30.08.2024	580.000 Еур	119 месеци	4% годишна каматна стапка		0.000	35,667.100
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	05.09.2024	30.000 Еур	60 месеци	4% годишна каматна стапка		0.000	1,291.395
ПроКредит Банка А.Д. Скопје	29.11.2024	170.000 Еур	83 месеци	4% годишна каматна стапка		0.000	10,454.150

Тековен дел од долгорочни обврски по кредити во деловни банки

во 000 денари

Банка	Износ на кредит	Салдо на 31.12.2024	Главница за плаќање во 2025 година	Останато за плаќање
Комерцијална банка АД Скопје	9.600.000 мкд	7,000.000	1,200	5,800.000
Комерцијална банка АД Скопје	3.195.000 мкд	2,130.012	355	1,775.016
Комерцијална банка АД Скопје	25.000.000 мкд	18,749.992	3,125	15,624.988
Комерцијална банка АД Скопје	11.500.000 мкд	8,984.368	1,438	7,546.864
Прокредит банка кредит	300.000 ЕУР	18,328.216	2,502	15,825.797
Прокредит банка кредит	180.000 ЕУР	11,069.100	475	10,593.977
Прокредит банка кредит	240.000 ЕУР	14,758.800	633	14,125.304
Прокредит банка кредит	580.000 ЕУР	35,667.100	1,093	34,573.661
Прокредит банка кредит	30.000 ЕУР	1,291.395	968	323.100
Прокредит банка кредит	170.000 ЕУР	10,454.150	919	9,535.187
ВКУПНО		128,433	12,709	115,724

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјада денари		
32.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	13,858	11,229
Обврски спрема добавувачи од странство	5,104	-
ВКУПНО	18,962	11,229

во илјада денари		
33.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	701	117
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	144	-
ВКУПНО	845	117

во илјада денари		
34.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данокот на додадена вредност	-	297
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	871
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1,121	969
Обврски за персонален данок на доход	444	429
Обврски за данок на имот	343	243
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	418	387
ВКУПНО	2,327	3,196

во илјада денари		
35.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	2,079	1,785
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	16	-
Останати обврски спрема вработените	152	154
ВКУПНО	2,247	1,940

во илјада денари		
36.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА		
	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема осигурителни друштва	47	227
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	306	260
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	114	42
ВКУПНО	466	530

во илјада денари		
37.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	24,356	10,584
ВКУПНО	24,356	10,584

Опис	2024	2023
ПроКредит Банка кредит	11,530	
ПроКредит Банка камата	117	
Краткорочен дел од долгорочни кредити (белешка 31)	12,709	10,584
Вкупно	24,356	10,584

38.НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**СУДСКИ СПОРОВИ**

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ХИПОТЕКИ

Белешка 31

39.НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.